

Врз основа на член 103 и член 149 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ број 82/2018), Интернационалниот универзитет Еуропа Прима - Скопје, објавува

К О Н К У Р С

за запишување студенти во прв и втор циклус студии во учебната 2020/2021 година

1. Број на студенти

На факултетите (единиците) на Интернационалниот универзитет Еуропа Прима - Скопје, во прва година на прв циклус универзитетски студии (додипломски студии) и на втор циклус универзитетски студии (специјалистички студии и постдипломски - мастер студии), во учебната 2020/2021 година ќе се запишат следниов број студенти:

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ (3 години, 6 семестри):

- Факултет за театарски уметности
 - Студиска програма: Театарски уметности – 40 студенти (Театарска режија, Актерска игра, Драматургија)
- Факултет за филмски уметности
 - Студиска програма: Филмски уметности - 50 студенти (Филмска и Тв режија, Филмска и ТВ Камера, Филмска и ТВ монтажа, Продукција, Анимација, Звучен Инженеринг, Музичка Продукција)
 - Студиска програма: Филм и дигитални медиуми - 10 студенти (Нови медиуми и филм, Програмирање, Дигитално претприемаштво, Видео игри и виртуелна реалност, Дигитално општество, Креативни индустрии, Маркетинг на Филм, Социјални медиуми)
- Факултет за применета музика
 - Студиска програма: Музичка уметност - 30 студенти (Композиција на филмска музика, Вокална интерпретација, Интерпретација на популарна музика)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ (1 година, 2 семестри):

- Факултет за театарски уметности
 - Студиска програма: театарски уметности - 20 студенти (Театарска режија, Актерска игра, Драматургија)
- Факултет за филмски уметности
 - Студиска програма: Филмски уметности - 30 студенти (Филмска и Тв режија, Филмска и ТВ Камера, Филмска и ТВ монтажа, Продукција, Анимација, Звучен Инженеринг, Музичка Продукција)
- Факултет за применета музика
 - Студиска програма: Музичка уметност - 20 студенти (Композиција на филмска музика, Вокална интерпретација, Интерпретација на популарна музика, Современ танц, Кореографија)

ПОСТДИПЛОМСКИ МАСТЕР СТУДИИ:

- Факултет за театарски уметности
 - o Студиска програма: Сценски уметности - 20 студенти
- Факултет за филмски уметности
 - o Студиска програма: Аудиовизуелни уметности - 30 студенти

2. Услови и критериуми за запишување

- Право на запишување на прв циклус универзитетски студии (додипломски студии) имаат кандидатите со завршено четиригодишно средно образование во средни училишта верифицирани со акт на Министерството за образование и наука, кои положили државна матура, меѓународна матура или училишна матура во уметничко образование. Право на запишување на прв циклус универзитетски студии (додипломски студии) имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование пред роковите за полагање на државна матура. Странски државјани може да се запишат на студии под истите услови како и државјаните на Р. Македонија. Кандидатите се запишуваат како редовни студенти со самостојно надоместување на трошоците на студиите. Надоместокот за студирање на факултетите во состав на Универзитетот, е регулиран со правилник за наплата на школарина и изнесува од 2000 - 2500 евра во денарска противвредност.
- Право на запишување на втор циклус специјалистички универзитетски студии, имаат кандидатите со завршено тригодишно високо образование од прв циклус (стекнати 180 кредити). Странски државјани може да се запишат на студии под истите услови како и државјаните на Република Македонија. Надоместокот за студирање на факултетите во состав на Универзитетот, изнесува од 2000-2500 евра во денарска противвредност .
- Право на запишување на втор циклус постдипломски универзитетски студии (мастер) имаат кандидатите со завршено четиригодишно високо образование од прв циклус (стекнати 240 кредити), односно тригодишно високо образование од прв циклус и едногодишни специјалистички студии (стекнати 180+60 кредити). Странски државјани може да се запишат на студии под истите услови како и државјаните на Република Македонија. Надоместокот за студирање на факултетите во состав на Универзитетот, изнесува 800 евра од семестар во денарска противвредност, а надоместокот за одбраната на магистерскиот труд изнесува 400 евра.
- Наставата се изведува на македонски и англиски јазик.

3. Рокови и потребни документи за пријавување и запишување

Пријавувањето на кандидатите се врши од денот на објавувањето на конкурсот и трае до 01.10.2020 за додипломски студии и до 01.11.2020 за специјалистички и постдипломски студии.

При пријавувањето за запишување на факултетите, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

- Пријава за запишување
- Свидетелство за завршено средно образование / За запишување на последипломски, мастер студии - Диплома за завршен прв циклус на студии, куса биографија (CV), документи за евентуални награди, признанија (авторски трудови), препораки и сл.
- Извод од матичната книга на родените

- Кандидатите странски државјани, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование (за додипломски студии) т.е. диплома за завршен прв циклус на студии (за постдипломски студии) во странство.

Документите се поднесуваат до Интернационалниот универзитет Еуропа Прима, ул. Никола Русински, бр.1. 1000 Скопје, телефон. 02 3061 543 / e-mail: info@europaprima.com/esgaskopje@gmail.com

Конкурсот е објавен и на интернет страна на Универзитетот: www.europaprima.com

(НАПОМЕНА: Интернационалниот универзитет Еуропа Прима е правен наследник на Универзитетот за аудиовизуелни умнетности, Европска Филмска, Театарска и Танцова Академија ЕФТА - Скопје)